

УПАТСТВО ЗА КАНДИДАТИ – ПРВ УПИСЕН РОК

Согласно објавениот Конкурс за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/2021 година (http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-I-ciklus_2020_2021.pdf), Факултетот за земјоделски науки и храна нуди можност за запишување на **вкупно 460 студенти**, на сите студиски програми, од кои **280 редовни студенти, 90 студенти со кофинансирање и 90 вонредни студенти**. Дополнително се предвидени 92 места за упис на странски студенти (http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/upisi/upisi2020/fznh_konkurs_i_cikls_studii_2020-2021.pdf) Заинтересираните матуранти ќе можат да одберат да се запишат на една од 9-те акредитирани студиски програми (http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/2018/iciklus/novi_studiski_programi_2018.pdf).

Електронското пријавување на кандидатите за идни студенти на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје за **првиот уписен рок (31.8 и 1.9.2020 година)** е во тек, и започнува со регистрирање на веб страната <http://www.upisi.ukim.mk> и пополнување на електронска пријава на iknow системот (подетално можете да видите како се пополнува и регистрира пријава за упис на I-Know системот преку видеото на веб страната на ФЗНХ).

Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување на кандидатот (при поднесување на документите во оригинална форма за време на запишувањето 10 и 11.9.2020 година).

Кандидатите ја завршуваат постапката со поднесување на сите скенирани документи (Attach file) на e-mail адресата: upisi-fznh@ukim.edu.mk Во предмет (Subject) на електронската пошта, кандидатите го наведуваат (ID) бројот што автоматски им го генерирал iknow системот при електронското пријавување.

Кандидатите електронски ги поднесуваат скенирани сл. документи:

- ✓ **пријава за запишување на факултет (образец А1)**
- ✓ **електронска пријава од iknow системот**
- ✓ **изјава за веродостојност и точност на поднесените и скенирани документи (самостална изјава)**
- ✓ **изјава дека не конкурирал/а на друг Универзитет**
- ✓ **оригинални свидетелства (од сите 4 години)**
- ✓ **документ за положена државна матура (освен за генерација 2019/20 год. со Уредба)**
- ✓ **извод од матична книга на родени**
- ✓ **доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)**
- ✓ **административна такса од 50 денари (10000000063095 или преку СМС)**
- ✓ **уплата од 300 денари на жиро сметката на ФЗНХ -160010454578810,**
Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка **100000000063095,**
повикување на број **723012,** програма **41,** начин **1.**

Кандидатите ќе добијат автоматска потврда дека пријавата е примена, а потоа и дека е уредно поднесена (или ако не е, неопходно да се дополни и сл.)

Одговорноста за точноста на поднесените документи ја сносат самите кандидати.

По објавување на **конечна ранг-листа (за прв рок 7.9. 2020 год.),** примените кандидати треба да ги достават сите горенаведени документи во **ОРИГИНАЛНА ФОРМА** за нивно **запишување во Одделението за студентски прашања на денот кога ќе се врши запишувањето, односно (за прв рок 10 и 11. 9. 2020 година).**

Сите дополнителни информации ФЗНХ ќе ги објавува на својата веб страна <http://www.fznh.ukim.edu.mk/mk/upisi-i-ciklus/> согласно дадените уписни рокови предвидени во Конкурсот.